



СПИСАНИЕ НА ТРУДОВИ НА ДНУ BULLETIN OF PAPERS ASA

ТОМ 24-25 ГОДИШТЕ
2008-2009
ПРИЛЕП
PRILEP

СП. ТР. ДНУ - ПРИЛЕП, 24-25
BUL.PAP.ASA - PRILEP, 24-25

Стр.1 - 320, Прилеп, 2008-2009
Page 1 - 320, Prilep, 2008-2009

СПИСАНИЕ НА ТРУДОВИ НА ДНУ - ПРИЛЕП
BULLETIN OF PAPERS ASA - PRILEP

ДРУШТВО ЗА НАУКА И УМЕТНОСТ - ПРИЛЕП
ASSOCIATION OF SCIENCE AND ART - PRILEP

Излегува: еднаш годишно

Главен и одговорен уредник
Editor in chief
проф. д-р. Љубен Попоски

Редакциски одбор
Editorial board
проф. д-р. Љубен Попоски
д-р. Гордана Мицеска
д-р. Владимир Карадоски
Орде Сливјаноски, проф.
Билјана Трчкоска, проф.

Коректура
Proofreader

Превод на резимеата на английски јазик
Translated into English

од авторите

Превод на резимеата на француски јазик
Translated into French
Билјана Трчкоска, проф

Компјутерска обработка и графичка подготовка

За издавачот
проф. д-р. Љубен Попоски

Списание на трудови на ДНУ-Прилеп, бр.24/25, стр.1- ,2008/2009

Печати: "Растер-Ком" - Прилеп

Тираж: 300 примероци

Адреса на Редакцијата на Списанието:
ДНУ - 7 500 ПРИЛЕП Ѓорче Петров бб, п.фах.172

СПИСАНИЕ НА ТРУДОВИ 2011	
ДРУШТВО ЗА НАУКА И УМЕТНОСТ - ПРИЛЕП	
СОДРЖИНА	
ПРЕДГОВОР	9
д-р. Роза Ковилоска	11
Конгенитални кардиопатии - приказ на случај со САВ	
д-р. Роза Ковилоска	15
Хипотиреозата и нејзиното рано откривање	
д-р. Лилјана Христоска	19
Недоносени и новороденчиња мали за гестациската возраст	
проф. д-р. Душко Бодески	23
Можности за неконвенционално производство на тутун	
м-р. Жарко Вуковик	37
Компаративни испитувања на производните свойства кај некои сорти и линии тутун од типот прилеп во прилепскиот произведен реон	
д-р. Мирослав Димитриески	45
Производни карактеристики на перспективната сорта Прилеп 65/94 и сортата Прилеп 156/1 во примарното производство на прилепскиот произведен реон	
проф. д-р. Ана Корубин - Алексоска, доц. д-р. Илија Ристески	53
Истражувања на гените и нивното дејство во наследувањето на својствата кај тутунот	

м-р. Каролина Кочоска	65
Производни и квалитетни карактеристики на признати ориенталски сорти тутун	
д-р. Гордана Мицеска	75
Продукција на хаплоиди <i>in vitro</i>	
проф. д-р. Љубен Попоски, дипл.ек. Стојан Петкоски	85
Сорта тутун „Прилеп“ забранета за производство - предизвикувач на голема штета	
доц. д-р. Илија Ристески, проф.д-р. Ана Корубин -Алексоска, м-р. Каролина Кочоска	95
Влијание на сортата и начинот на берба и сушење врз некои производно - квалитативни својства на тутунот од типот Берлеј	
д-р. Гордана Витанова, Татјана Спасеска, дипл.ек	107
Систем Just-in-time - „точно навреме“	
проф. д-р. Мирослав Гвероски, м-р. Анета Ристеска	113
Бизнис ангели - екстерна форма за финансирање на претприемачките бизниси	
проф. д-р. Маргарита Јанеска, проф. д-р. Коста Сотироски, асс. м-р. Марјан Ангелески	119
Примена на актуарската математика во управувањето со rizикот кај животно осигурување	
дипл. ек. Јанушески Гоце	127
Потреба од економска пропаганда и средства за масовна комуникација во служба на продажбата	
дипл. ек. Јанушески Гоце	137
Мокта на менаџерот	
м-р. Душко Јошески - Битола	147
Бихејвиористичката економија и нејзиниот придонес кон објаснувањето на компензационите шеми за задржување на критичните работници	

м-р. Трајанка Макревска	157
Пропагање, пресврт и смалување на организациите	
М-р. Трајанка Макревска	167
Регионализацијата на светското стопанство	
м-р. Александра Петровска	177
Предвидување и планирање на потрошувачката на детергенти и сапуни во Р.М. со примена на мултивариационата анализа	
Кирил Постолов	185
Управување со со организациските промени - фактор за унапредување на конкурентноста на македонското стопанство	
Татјана Спасеска, дипл.ек Д-р. Гордана Витанова	199
Системот на активности во функција на поефикасно деловно одлучување	
м-р. Младен Каракоски	207
Уставната рамка на односите Претседател на РМ - Влада на РМ - пречка или можност за кохабитација	
м-р. Младен Каракоски и Д-р. Владимир Каракоски	213
Политиката и заштитата на животната средина во Европската унија и активностите на РМ во оваа област	
доц. д-р. Марјан Котески	225
Социолошки детерминанти на сериските убиства во Р.М. и методика на нивното откривање	
м-р. Борка Тушевска	233
Понуда на неопределени лица - општа понуда	
м-р. Борка Тушевска	241
Правната способност на друштвото по остварувањето на стечајната способност	

м-р. Каролина Кочоска	65
Производни и квалитетни карактеристики проф. д-р. Илија Башески	249
Време	
д-р. Георгана Мицеска	253
проф. д-р. Џане Котески	
Населби во Мариово и Раечка котлина и нивно тематско картографско претставување	
проф. д-р. Џане Котески	265
Шумски површини во Мариово и Раечка котлина и нивно тематско картографско претставување	
Александар Ивановски Глоговичанец	279
Еден поглед кон содржинските цредности од публикацијата „Турски документи за оружените борби во Македонија од 1903 до 1908.,	
м-р. Ели Милошеска	287
Култот на Свети Димитрија во народната традиција на Македонците	
Притопрезвитер Златко Ангелески	295
Црквата и политиката	
м-р. Наде Каракоска	305
Културен развој и културни потреби	
Анкица Стојаноска	313
Преводот versus меѓународниот адвертајзинг	
IN MEMORIAM	319
Упатство за авторите	320
ISSN 0352 - 3497	

НАСЕЛБИ ВО МАРИОВО И РАЕЧКА КОТЛИНА И НИВНО ТЕМАТСКО КАРТОГРАФСКО ПРЕТАСТАВУВАЊЕ

**Проф. д-р. Џане Котески
ВОВЕД**

Во научниот проект обработени се Општинските центри,Надморската височина на населените места,Големината на селските атари по населби,Густина на населеност по населби во периодот од 1961-2002 година,Големината населските населби според бројот на жители по групи во 2002 година,Разместеноста на институционалната инфраструктура и објекти по населби во 2003 година и Одалеченоста на селските населби од Општинските центри :Прилеп ,Битола,Витолиште и Стравина

1.Општинските центри и нивната функција

Населбите претставуваат самостојни агломерации во кои живее одреден број на население на одреден простор.Самостојните населби имаат свој атар (територија)и своја стопанска и социјална самостојност .

Според големината и според функциите што ги имаат населбите се делат на градски и селски¹ разликите меѓу нив се значителни и разновидни ,пред се селото од градот и обратно ,доста се разликува по физиономијата или типот ,односно имаат различно градежно и урбанистичко обликување,потоа се разликуваат по бројот на населението ,по занимањето на населението,по инфраструктурната опременост и .т.н.

Во 1996-97 година со новата територијална поделба на државата создадени се 123 општини .Во Мариово и Раечка котлина егзистираа :ОП Витолиште со центар во с.Витолиште и ОП Стравина со центар во с.Стравина ,додека Раечка котлина остана како составен дел на општина Прилеп .Денес во 2008 година во Р.М.Постојат 84 Општини од кои поранешната ОП Витолиште и Раечка котлина денес се во границите на ОП Прилеп ,додека ОП Стравина влезе во составот на ОП Новаци.Тематските карти за регионот се изработени во 2003 година.

Создавањето на новите општински центри има огромно значење за истражуваниот регион,бидејќи тие од:урбанистички ,економски и социолошки аспект многу напреднаа во изминатите седум години отколку во последните педесет години.

Општинските центри градот Прилеп,с.Витолиште и с.Стравина ги карактеризираат три обележја:популациско-демографското ,функционално и физиономско –морфолошко обележје.Во општинските центри постојат поголем број на институции како што се: болница,амбуланта, полициска станица,ветеринарна станица,пошта,училишта,продавници и трговски фирмии кои се грижат и директно влијаат врз развојот на селските населби како што се:изградба на патните комуникации ,водоводи,канализација, улично осветление,ПТТ услуги ,трговски и др.

Секоја општина си има свој претседател ,општински совет и годишен буџет на општината како и други органи и служби.

Институции кои делуваат и допринесуваат во економскиот и урбанистичкиот развој на регионот,За сите населби изработени се урбанистички планови со кое се запира дивоградбата и се овозможува плански развој на селските населби во понатамошниот нивни развој .

1.1.Надморска височина на населените места

Висинскиот распоред на населбите во географскиот простор е многу важен елемент пред се за изградбата на патните комуникации ,климатските елементи како и од аспект на земјоделското земјиште кое можи да се користи за стопанисување.

¹ Митко Панов (1984),Цитирана литература ,стр.154-159

За да видиме како се распоредени селските населби по надморска височина во Мариово и Раечка котлина ќе се послужиме со податоците од следната табела .

ТАБЕЛА бр.95 Висински распоред на населбите во Мариово и Раечка котлина

Ред.број	500-599м.н.в	600-699м.н.в	700-799м.н.в	800-899м.н.в	900-999м.н.в
1	Гуѓаково 580	Г.Радобил 670	Брник 740	Беловодица 800	Бешиште 900
2		Дуње 690	Дрен 770	Будимирци 810	Живово 920
3		Зовик 680	Кокре 720	Вепрчани 800	Ивени 940
4		Кален 640	Крушевица 750	Витолиште 820	Полчиште 910
5		Манастир 690	Маково 700	Врпско 800	
6		М.Радобил 620	Ракле 700	Градешница 860	
7		Никодин 600	Чаниште 720	Груниште 800	
8		Пештани 670		Орле 830	
9		Рапеш 620		Петалино 800	
10		Смолани 650		Старајина 850	
11		Топлица 680			
12		Тројаци 670			
13		Царевич 690			

Извор на податоци :Енциклопедија, Митко Панов(1998), Енциклопедија на селата во Р.Македонија ,Скопје.

Според податоците од табелата слободно можеме да констатираме дека најголемиот број од селските населби 13 се наоѓаат на надморска висина од 600-699м.и 10населби од 800-899м. ,помал е бројот на населбите7, кои се наоѓаат на н.в. од 700-799 м.и најмал е бројот на населбите4, кои се наоѓаат на н.в. од 900-999м.

Карakterистично за истражуваниот регион е и тоа дека во периодот од 1961-2002година раселени се вкупно 5 селски населби од кои селото Петалино е раселено во 1953година,Смолани во 1981 година и од 1981-2002 година раселени се селата :Врпско,Гуѓаково и Живово.

a) Картографски аспекти

На карта бр.26 прикажана е висинската разместеност на населбите во Мариово и Раечка котлина. При изработката на картата употребени се во комбинација две методи метод на изолинии и метод на знаци. Како основни картографски изразувачки средства кај методот на изолинии се линии и скалари а помошни се боите додека кај методот на знаци најприменувани картографски изразувачки средства се: прости геометриски знаци , симболични знаци, бројчано –буквени знаци и бои. За прикажување на ваков тип на податоци по прегледен приказ има со примена на комбинација на два методи : методот на изолинии и методот на знаци.

1.1.1.Големина на селските атари по населби во Мариово и Раечка котлина

Големината на селскиот атар има големо стопанско економско значење т.е колку е поголем селскиот атар толку ќе биде поголема и селската површина на секое домаќинство во селската населба,како и можноста за поголемо земјоделско производство и економски развој на населбите².

За да видиме колкава е големината на атарот на секоја селска населба во Мариово и Раечка котлина ќе се послужиме со податоците од следните табели.

² Митко Панов (1984) ,Цитирана литература стр.167-172.

ТАБЕЛА бр.96. Големина на селските атари во Мариово и Раечка котлина

Реден број	Општина	Површина на селските атари во (км ²)
1	Витолиште	483.3
2	Раечка котлина	211.3
3	Старавина	331.2
СЕ Вкупно:		1025.8

Извор на податоци: Републичка геодетска управа, подрачни единици во Прилеп и Битола пресметувањата се од авторот.

Исто така дадена е и анализа на големината на селските атари по населби и општини види табела број 97 во прилози и види карта .

Според податоците од табелите слободно можеме да констатираме дека големината на сите атари на селските населби во истражуваниот регион изнесува 1025.8км² . Големината на селските атари во Мариово вкупно изнесува 814.5км² , додека вкупната големината на селските атари во Раечка котлина изнесува 211.3км².

а)Картографски аспекти

На карта бр.27 прикажана е административно територијалната поделба на Мариово и Раечка котлина по општини и селски атари . При изработката на картата употребен е методот на квалитативно реонирање, а како основно картографско изразувачко средство користена е шрафура од различен агол. Како помошни изразувачки средства користени се гранични линии, површини, бои, нумеричко-буквени знаци, линии и геометриски знаци. Од картографскиот приказ лесно се уочуваат политичко – територијалните целини во истражуваното подрачје т.е општините и селските атари . Според тоа за прикажување на политички територијални целини методот на квалитативно реонирање е нај соодветен и јасно ја прикажува целта на картата. Одредени модификации можат да се применат во однос на основното картографско изразувачко средство, наместо шрафура да се применат бои со цел преку боите визуелниот ефек да има посилен интензитет кај корисниците на картата.

1.1.2 Густина на населеност по населби во Мариово и Раечка котлина во периодот од 1961-2002година

Лутето секогаш настојуваат да се населат и да живеат во подрачја каде што постојат подобри природни и опшествени услови за нивната егзистенција³.

За да видиме како се движела висината на населеност во истражуваниот регион ќе се послужиме со податоците од следните табели .

ТАБЕЛА бр.98.Густина на населеност во Мариово и Раечка котлина

Реден број	Општина	Број на жители во		Гол. на сел.атар Во (км ²)	Густ.на насел.на 1км ² во	
		1961год.	2002год.		1961год.	2002год.
1	Витолиште	7305	499	483.3	15.11	1.03
2	Раечка кот	2206	204	211.3	10.44	0.97
3	Старавина	4559	325	331.2	13.76	0.98
СЕ Вкупно:		14070	1028	1025.8	13.71	1.0

Извор на податоци :РЗС Статистички годишник од пописот на населението во 1962година.Податоците за населението во 2002година користени се сирови не обработени од РЗС.Скопје ,пресметувањата се од авторот.

Исто така направена е анализа на густината на населеност по населби и општини во периодот од 1961-2002година во табела број 99 види во прилози и види карта .

³ Здравко Стојнаоски ,Ристо Малчески (1987) Цитирана литература, стр.413-414

Според податоците од табелите гледаме дека во 1961година во Мариовои Раечка котлина вкупно живееле 14070жители кои живееле на површина од 1025.8км²,со просечна густина од 13.71 жители на 1км²,додека во 2002година имало 1028жители со просечна густина од 1.0жители на 1км².

Слободно можем да констатираме дека густината на населеноста зависи од повеќе фактори како што се: природната средина т.е климата ,водата ,релјефот ,плодното земјиште ,природните богаства како и од развиеноста на стопнавсвото ,од природниот прираст на населението и од обемот и правците на миграциите .

Секогаш густината на населеноста е поголема онаму каде што постојат подобри услови за живот на луѓето како и за нивната стопанска активност .

Според податоците во табелите гледаме дека густината на населеноста во Мариово и Раечка котлина опаѓа во периодот од 1961-2002година со закана за целосно исчезнување на населението од голем број населби .Како главни причини за намалувањето на густината на населеност се лошите услови за живот .слабата стопанска развиеност и големиот обем на економските миграции во изминатите 40години како и негрижата на општините и државата да сторат нешто повеќе за овој регион.

Во иднина доколку државата не се зафати со големи инвестициони програми пред се инвестиции во : инфраструктурата и земјоделството за да го привлечи вниманието на помладите и средните генерации кои денес се без работа во градовите за да можат да се вратат во старите родни огништа на нивните родители и да го оживеат овој регион.

а)Картографски аспекти

На карта бр.28 прикажана е густината на населеност по населби во Мариово и Раечка котлина во периодот од 1961-2002 година. При изработката на картата е применет методот на картодијаграм, при што во секој атар е прикажана густината на населеност во 1961 и 2002 година со засебен површински дијаграм во вид на круг соодветен на густината на населението. Како картографски изразувачки средства освен површински дијаграми во вид на кругови користени се и : гранични линии , површини, нумеричко буквени знаци и геометриски знаци .Од анализата на картата се доаѓа до конкретни сознанија за промените на густината на населението во периодот од 1961-2002 година.Карактеристично е тоа што во целото истражувано подрачје густината на населеност во 1961 година е поголема додека во 2002 г.е многу мала.Според тоа примената на методот на картодијаграм со површински дијаграми во вид на круг како основно изразувачко средство најсоодветно ја прикажува густината на населеност по населби.

б)Густина на населеност по групи и број на жители на 1км² по населби во 2002година
За да имаме подобар преглед на густината на населеност бројот на жители на 1км²по населби ќе ја опишеме густината на населеност по групи ⁴.

Група на населби со помалу од 1 жител на 1км² тука спаѓаат следните села :Бешиште 0.32,Вепрчани 0.44, Кален 0.79,Кокре 0.32,Манастир 0.25,Пештани 0.97,Полчиште 0.37,Беловодица 0.85, Дрен 0.51,Никодин 0.13,Топлица 0.33,Тројаци 0.76, Царевик 0.44,Брник 0.13, Будимирци 0.72, Груниште 0.05, Ивени 0.2 и Старајина 0.42.

Во групата од 1-5жители на 1км² спаѓаат следните села: Витолиште 2.70, Дуње 1.78, Крушевица 3.18, Чаниште 1.33, Г.Радобил 4.30, М.Радобил 1.21, Ракле 1.16, Градешница 1.17, Зовик 1.40 ,Маково 2.68, Орле 1.63 и Рапеш 2.11.

Во групата на раселени села се :Врпско ,Гуѓаково ,Живово ,Смолани и Петалино.

Според претходно наведените податоци гледаме дека најголем број од населбите 18 имаат густина на населеност помала од 1жител на 1км²,состојба која треба сите да не загрижи а пред се државните институции затоа што доколку не се превземи нешто од

⁴ Митко Панов (1984),Цитирана литература ,стр 100-105.

државата за краток временски период од десетина години ќе останат празни без население голем број на населби.

Во групата на села од 1 до 5 жители на 1км² влегуваат 12 селски населби каде исто така се присутни истите проблеми како и во првата група .

Во 2002година со новиот попис регистрирани се уште три раселени населби така што нивниот број се зголеми на 5 раселени населби во регионот.

Петалино е раселено во 1953 годинаи Смолани во 1981 година ,види карта

Причините за намалувањето на густината на населеноста е во обемот на големината на економските миграции во изминатите 40 години,економската неразвиеност на регионот ,лошата инфраструктура како :патната ,водоводната ,немањето на електрична струја ,ПТТ услугите,здравство,образование и др.за потребите на населението .

Сите овие фактори со нивното заедничко делување допринесоја Мариово и Раечка котлина да се најдат во многу тешка демографска ситоација која немилосрдно им се заканува на повеќе од 20 селски населби да исчезнат од географскиот простор

в)Картографски аспекти

На карта бр.29 прикажана е густината на населеност по атари во Мариово и Раечка котлина во 2002 година. При изработката на картата е користен методот на картограм , методот на картограм е применет за прикажување густината на населеност затоа што со него на најдобар начин може да се прикаже средниот интензитет на густината на населеност по селски атари. Како основно картографско изразувачко средство користени се бои , а како помошни користени се: гранични линии, нумеричко-буквени знаци и геометриски знаци . Овој метод правилно ја отсликува појавата и е соодветен за незино картографско прикажување.

1.1.3.Големина на селските населби според бројот на жители по групи во 2002година

Вкупниот број на населението во населбите има големо значење врз развитокот на стопанството,бидејќи луѓето се главен и незаменлив фактор во производната дејност како извор на работна сила и како потрошувач на материјални добра⁵.

За да видиме како се движела големината на селските населби според бројот на жители по групи во 2002година ќе се послужиме со податоците од следната табела .

**ТАБЕЛА бр.100. Големина на селските населби според бројот на жители по групи во
Мариово и Раечка котлина во 2002година**

р. бр	Општина	До 10ж.	од 11-20ж	Од 21-70ж.	Од 71-100ж	Од 101- 170ж	над 171ж	Раселени населби
1	Витолиште	Кокре 7 Манастир4	Вепрчани13 Кален18 Пештани18	Бешипште22 Полчиште31 Чаниште49	Дунье 78 Крушевица88		Витолиште 171	Врпско Гуѓаково Живово
2	Раечка котлина	Дрен 10 М.Радобил 10 Никодин 7 Топлица 5 Царевик 9	Ракле 16 Тројаци 15	Беловодица2 4		Г.Радоб- ил 108		Смолани
3	Стравина	Брник 2 Груниште 1 Ивени 5	Орле 16	Будимирци- 29 Зовик 31 Рапеш 47 Стравина25	Градешница- 98 Маково71			Петалино

Извор на податоци :Податоците од пописот во 2002година се користени сирови не преработени од РЗС Скопје,пресметувањата се од авторот.

⁵ Митко Панов (1984)Цитирана литература ,стр.172-175

Според податоците од табелата гледаме дека во најмалата група на села до 10 жители во Мариово и Раечка котлина припаѓаат 10 селски населби.

Во втората група на села од 11-20 жители имаме 6 селски населби .

Во третата група на села од 21-70 жители имаме 8 селски населби.

Во четвртата група на села од 71-100 жители припаѓаат 4 селски населби .

Во петата група на села од 101-170 жители имаме само една селска населба .

Во шестата група на села над 171 жители имаме само една селска населба. и

Во седмата група на села како раселени населби имаме само 5 селски населби .

Слободно можеме да констатираме дека од факторите кои влијаат врз зголемувањето на бројот на населението ќе споменеме некои како што се :напредокот на медицината ,науката и техниката ,употребата на енергијата ,примената на разновидна опрема со која се олеснува работниот процес ,ширењето на обработливите површини ,индустријализацијата и урбанизацијата како и други фактори .

Но за жал сите овие фактори задоцнија во истражуваниот регион ,па така миграциите во изминатите 40 години предизвикаа демографска пустота со кои се испразнила селата и денес преовладуваат старечките домаќинства во регионот,види карта.

a) Картографски аспекти

На карта бр. 30 прикажани се населбите по број на население во Мариово и Раечка котлина во 2002 година.При изработка на картата е применета комбинација на два методи , метод на хипсометриско боенje и метод на знаци . Како основни картографски изразувачки средства кај методот на изолинии употребени се линии и скалари а помошни се боите,додека кај методот на знаци наприменувани изразувачки средства се: прости геометриски знаци,символични знаци,бројчано буквени знаци и бои .Од анализата на картата слободно можеме да констатираме за прикажувањето на ваквиот тип на податоци најпрегледен приказ можеме да имаме со примена на комбинација на два методи :методот на изолинии и методот на знаци.

1.1.4 Разместеносӣ на институционалната инфраструктура и објекти по населби во Мариово и Раечка котлина во 2003година.

За да видиме како се распоредени институциите и некои важни објекти во Мариово и Раечка котлина ќе се послужиме со податоците од следните табели .

ТАБЕЛА бр 101.Објекти и институции во Мариово и Раечка котлина во 2003година

р.бр.р	Витолините општини	Амбуланта и посета ОУ до 4одд.	Полиц.стан.	Водовод	продавница	телефон	Пошта	Ел.струја	Радио и тв	воденици	Зем.задруга	Мик.акуму.	Инд.објекти	Стом.од НОБ	Стом.од турској Јев.врјана	Црква	манастир	рибник	чепма	Канализ	Дож.станци	Култ.дом		
1	Витолините општини	1	-	2	1	5	5	178	2	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	Раечка котлина	-	1	-	-	5	1	50	-	10	-	-	1	1	4	4	7	2	14	16	2	2	2	
3	Старавина	2	1	1	1	7	7	28	2	8	-	2	-	1	2	-	2	15	7	-	10	-	1	1
Се вкл.упно		3	2	3	2	17	13	256	4	29	-	2	1	6	10	11	4	41	24	1	43	2	4	4

Извор на податоци:теренски истражувања мај-јуни 2003 година,пресметувањата се од авторот.

Исто така дадена е анализа на објектите и институциите по населби и општини во истражуваниот регион за 2003година види табела бр.102 во прилози и види карта.

Според податоците од табелите слободно можеме да констатираме дека не постои ни едно ОУ до 8 одд. што укажува на фактот дека не постои млада популација .Исто така во регионот не постои ниту еден угостителски објект што е голем недостаток за развојот на туризмот ,како и непостоењето на ниту една бензиска пумпа на површина од 1025,8км² кое уште повеќе негативно се одразува како на земјоделството така и на сообраќајот .

a)Картографски аспекти

На карта бр.31 прикажана е институционалната инфраструктура и објекти по населби во Мариово и Раечка котлина во 2003година.При изработката на картата користен е методот на знаци .освен симболични и прости геометриски знаци како изразувачки средства користени се и гранични линии, површини , бои и нумеричко –буквени знаци . Институционалната инфраструктура и објектите прикажани се по атари. За прикажување на ваков тип на објекти кои не можат да се прикажат во размерот на картата се применуваат вон размерни знаци кои ја изразуваат информацијата за соодветниот објект .Од анализата на картата можеме да констатираме дека примената на методот на знаци за прикажување на вакви објекти е нај соодветна.

1.1.5 Одалеченост на селските населби од општинските центри:Прилеп,Битола,Витолиште и Стравина

Одалеченоста на селските населби од општинските центри е многу важен фактор пред се во економскиот и урбанистичкиот развој на населбите.

За да видиме како се одалечени селските населби од општинските центри во Мариово и Раечка котлина ќе се послужиме со податоците од следната табела .

**ТАБЕЛА бр.103 Одалеченост на селските населби од општинските центри:
Прилеп,Битола,Витолиште и Стравина во (км).**

Ред. број	Општини ОП Витолиште	Одалеч.од гр.Прилеп во (км)	Одалеч.од опи.Витолиште во (км)	Одалечен.од опи.с.Витолиште км			
				До 5км	5-10км	10-15км	Над15км
1	Бештиште	41	5.8	Живово 3.2	Бештиште 5.8	Вепрчани 12	Кален 17.4
2	Вепрчани	45	12	Полчиште 3.6	Врлско 6.4	Гуѓаково 11.8	Кокре 20.6
3	Витолиште	52	-		Манастир 8.4	Дуне 14.2	Пештани 16.2
4	Врлско	60	6.4			Крушевица 15	
5	Гуѓаково	65	11.8			Чаниште 11.8	
6	Дуне	37	14.2				
7	Живово	54.5	3.2				
8	Кален	25	7.4				
9	Кокре	29	20.6				
10	Крушевица	26	15				
11	Манастир	38	8.4				
12	Пештани	40	16.2				
13	Полчиште	43	3.6				
14	Чаниште	35	11.8				
Раечка котина		Одалеченост од опи.Прилеп во (км)		Одалеченос од опи. Прилеп во (км)			
				До 20км	21-35км	26-30км	Над30км
15	Беловодица	18		Беловодица 18	Топлица 23.5	Г.Радобил 30	Дрен 30.5
16	Г.Радобил	30		Тројаци 18.6	Царевик 25.5	М.Радобил 28	Никодин 36
17	Дрен	30.5				Смолани 28.5	Ракле 32
18	М.Радобил	28					
19	Никодин	36					
20	Ракле	32					
21	Смолани	28.5					
22	Топлица	23.5					
23	Тројаци	18.6					
24	Царевик	25.5					
Стравина		Одалеченос од Гр.Битола во (км)		Одалеченос од опи.с.Стравина во (км)			
				До 5км	5-10км	10-15км	над 15км
25	Брник	40	7.8	Будимирци 3.8	Брник 7.8	Маково 10.8	
26	Будимирци	51	3.8	Граденница 2.4	Ивени 9.2	Орле 11.8	
27	Граденница	54	2.4	Зовик 3.6	Рапеш 7.2		
28	Груниште	52	4.2	Груниште 4.2	Петалино 10		
29	Зовик	55	3.6				
30	Ивени	49	9.2				
31	Маково	30	10.8				
32	Орле	34	11.8				
33	Петалино	65	10.0				
34	Рапеш	34	7.2				
35	Стравина	52	-				

Извор на податоци:Теренски истражувања мај-јуни 2003година ,пресметувањата се од авторот.

Според податоците од табелата слободно можеме да констатираме дека со формирањето на новите општини во 1996година во Мариово и Раечка котлина како дел од ОП Прилеп направено е толку што во изминатите 50 години не е направено за овие селски населби како од патна инфраструктура ,водоводи ,ПТТ услуги и др.но сепак општините и државата треба уште многу да вложуваат во наредниот период доколку сакаат да заживее овој регион.

а)Картографски аспекти

На карта бр.32 е прикажана просторната одалеченост на селските населби и нивната одалеченост од општинските центри во Мариово и Раечка котлина. При изработката на картата користен е методот на линии, а како картографски изразувачки средства користени се: линии , бои, геометриски знаци нумериčко буквени знаци и скалари. Картата ја прикажува вистинската состојба на сообраќајната мрежа, при тоа секој тип на пат е прикажан со соодветна боја, дебелина на линијата и одалеченост во километри од општинскиот центар . Мора да напоменеме дека во дизајнот на линиите не е применет дизајн на двојни (границни) линии . Врз основа на анализата на картата можеме да констатираме дека методот на линии е соодветен за изработка на сообраќајни карти.

На карта бр.33 преставен е урбанистичкиот план на ОПЦ с.Витолиште. При изработката на урбанистичкиот план е користен методот на квалитативно реонирање, како изразувачки средства кај овој метод најприменувани се: гранични линии, бои и знаци.

ЗАКЛУЧОК

Според висинскиот распоред на населените места најголемиот број од селските населби 13 се наоѓаат на надморска височина од 600-699м.и 10 населби од 800-899м.помал е бројот на на населбите7,кои се наоѓаат на н.в.од 700-799м.и најмал е бројот на населбите 4,кои се наоѓаат на н.в.од900-999м. Во периодот од 1961-2002година раселени се фкупно 5селски населби.Од анализата за големината на сите атари на селските населби и Општини можиме да констатираме дека големината на сите атари на селските населби во истражуваниот регион изнесува 1025.8 km^2 .Мариово изнесува 814.5 km^2 и Раечка котлина изнесува 211.3 km^2 .Во 1961г.во Мариово и Раечка котлина фкупно живееле 14070жители кои живееле на површина од 1025.8 km^2 со просечна густина од 13.71жители на 1 km^2 додека во 2002г.имало 1028жители со просечна густина од 1.0 жители на 1 km^2 .Најмалата група на села до 10жители во Мариово и Раечка котлина припаѓаат 10селски населби,во втората група на села од 11-20жители имаме 6 селски населби,во третата група на села од 21-70жители имаме 8 селски населби,четвртата група на села од 71-100жители имаме 4 селски насеби ,во 5 група на села од 101-170жители имаме само 1 селска насеба ,во бгрупа на села над 171 жители имаме само 1насеба,иво 7група како раселени села имаме 5селски насеби.Од податоците за институционалната инфраструктура и објекти по населби во Мариово и Раечка котлина во 2003г.не постоло ниту едно основно училиште до 8одд.што укажува на тоа дека нема млада популација,во регионот нема ниту еден угостителски објект,нема ниту една бензиска пумпа на површина од 1025.8 km^2 .Според податоците за одалеченоста на селските населби од од општинските центри можеме да констатираме дека со формирањето на новите општии во 1996г.во Мариово и Раечка котлина како дел од општините Прилеп и Битола направено е толку што во изминатите 50г. нее направено за овие селски населби.

SUMMARY

Considering the height level of the inhabited areas, most of the village settlements, 13, are from 600 to 690 m. above sea level, and 10 settlements are from 800 to 899 m. above sea level. There is a small number of settlements, 7, that are from 700 to 799m above sea level and the smallest number of settlements, 4, are from 900 to 999m above sea level. During the period between 1961--2002 ,5 village settlements have been deserted. From the analysis of the size of the village estates, by settlements and municipalities, we can conclude that the size of all village estates within the researched region amounts 1025.8 km^2 . The area of Mariovo is 814.5 km^2 and the area of Raec is 211.3 km^2 . In 1961 Mariovo and Raec area had 14070 inhabitants who lived in an area of 1025.8 km^2 , with an average density of 13.71 inhabitants on 1 km^2 , and in 2002, there were 1028 inhabitants with an average density of 1.0 inhabitants on 1 km^2 . There are 10 villages which belong to the group with less than 10 inhabitants, there are 6 settlements in the group with 11-20 inhabitants, there are 8 villages in the third group with 21-70 inhabitants, in the fourth group there are 4 villages with 71-100 inhabitants, there is only one village with 101-170 inhabitants ,1 village in the group with more than 171 inhabitants and there are 5 villages in the group where inhabitants have been resettled and villages deserted. From the data on the institutional infrastructure ,in 2003 there are no 8 -grade primary schools in this area which points to the fact that there is no young population, there is no catering service building, and no petrol station within an area of 1025.8 km^2 . According to the information on the how far the village settlements are from the municipality centres, we can conclude that with the establishment of the new municipalities in 1996, the areas of Mariovo and Raec , as part of the municipalities of Prilep and Bitola, have developed more than in the previous 50 years.

ЛИТЕРАТУРА

- 1.Митко Панов (1998) : Енциклопедија на селата во Р.Македонија, Скопје .
- 2.Републичка геодетска управа, подрачни единици во Прилеп и Битола.
- 3.Р.З.С. Статистички годишник од пописот на населението во 1962 година.
- 4.Цане Котески –Теренски истражувања мај-јуни 2003 година.
- 5.Митко Панов (1984):Социјална Географија,Скопје.
- 6.Цане Котески (2004):Тематски атлас на Мариовска и Раечка Котлина,Скопје